



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК.

830

2

Službeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

tab 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Четврток, 17 Јуни 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 4 динари. — Аконтацијата на претплатата за 1982 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

425.

Врз основа на чл. 59 и 60, во врска со член 83 точка 6 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИЦИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст. самоуправните организации и заедници) се должни на Сојузната заедница за работи на цените да ѝ ги доставуваат ценовниците заради заверка, пред зголемувањето на цените, за следните производи и услуги од надлежност на федерацијата, и тоа за:

Гран-ка	Група	Подгрупа	Назив и опис на дејноста	
1	2	3	4	
			ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО	
0103	01030		Преработка на јаглен	
		010301	Производство на кокс и полукокс: сите производи	
0106	01060	010600	Производство на сурово железо: сите производи	
0107			Црна металургија	
		01071	Производство на железо и челик	
		010711	Производство на сурово железо: сите производи	
		010712	Производство на суров челик: сите производи	
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик: сите производи	
		01072	010720	Производство на феролеури: сите производи
0108			Производство на руди на обоени метали	
		01081	010810	Производство на руди и концентрати на бакар: сите производи
		01082	010820	Производство на руди и концентрати на олово и цинк: сите производи
		01083	010830	Производство на боксит: сите производи
		01089	010890	Производство на руди и концентрати на други обоени метали: сите производи
0109			Производство на обоени метали:	
		01091	010910	Производство на бакар: сите производи
		01092	010920	Производство на олово: сите производи
		01093	010930	Производство на цинк: сите производи
		01094		Производство на глинница и алуминиум
			010941	Производство на глинница: сите производи
			010942	Производство на алуминиум: сите производи
		01099		Производство на други обоени метали
			010991	Производство на антимон: сите производи
			010992	Производство на жива: сите производи
			010999	Производство на неспоменати обоени метали: сите производи
0110			Преработка на обоени метали	
		01101	011010	Преработка на алуминиум: сите производи
		01109		Преработка на бакар и на други обоени метали
			011091	Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи
			011092	Преработка на олово: сите производи
			011093	Преработка на цинк: сите производи
			011099	Преработка на други обоени метали: сите производи

1	2	3	4
0111			Производство на неметални минерали (без градежниот материјал)
	01112		Производство на соли
		011121	Производство на морска сол: сите производи
		011129	Производство на други соли: сите производи
0112			Преработка на неметални минерали (без градежниот материјал)
	01121		Производство на стакло
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи
0113			Металопреработувачка дејност
	01131		Производство на метален репродукционен материјал
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи
0114			Машиноградба
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)
		011411	Производство на енергетски машини и уреди: сите производи
	01142		Производство на земјоделски машини
		011420	Производство на земјоделски машини: сеалки, комбајни и жнеачки
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградбата)
	01152		Производство на друмски возила
		011521	Производство на мотори: сите производи
		011522	Производство на камиони и специјални возила: сите производи
		011523	Производство на патнички автомобили: сите производи
		011524	Производство на трактори: сите производи
		011525	Производство на мотоцикли и мопеди: сите производи
		011527	Производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи
0117			Производство на електрични машини и апарати
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди
		011721	Производство на составни делови на електронски апарати и уреди: сите производи
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: сите производи
		011724	Производство на мерни и регулациона опрема, на средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: сите производи
01173	011730		Производство на кабли и проводници: сите производи
01174			Производство на електрични апарати за домаќинство
		011741	Производство на термички апарати, шпорети, бојлери, термоакумулациони печки и електрични радијатори
		011742	Производство на разладни апарати и уреди: сите производи
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: сите производи
01179			Производство на други електрични производи
		011792	Производство на сијалици и луминисцентни цевки: сите производи
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: сите производи
0118			Производство на базни хемиски производи
	011810		Производство на хемикалии (освен за земјоделството), и тоа: хлор, течен хлор, амонијак 100%, солна киселина (техничка), солна киселина хемиски чиста, азотна киселина, техничка (105%), азотна киселина (хемиски чиста 100%), сулфурна киселина 66°Be, сулфурна киселина 60°Be, олеум (пресметан на сулфурна киселина 66°Be), фосфорна киселина 100%, натриум-хидроксид (солвеј), натриум-хидроксид електролитички 100%, амониум-хидроксид, амонијачна вода 25%, калиум-хидроксид, амониум-нитрат (технички 100%), амониум-нитрат за вештачки гуврива, амониум-сулфат 30% N, натриум-бихромат, натриум-карбонат (калцинирана сода), натриум-сулфат (безводен), натриум-сулфат кристален, (Глауберова сол), натриум-силикат 100%, натриум-триполифосфат, калиум-карбид, бакар-сулфат (модар камен), борати и перборати, калиум-силикат (Ка-водено стакло), водород-пероксид 100%, полифосфати, хром-оксид, хром-триоксид, силициум-диоксид кислород, водород, сулфур-диоксид, сулфур-диоксид (течен), јаглерод-диоксид (јаглеродна киселина), компримиран амонијак, азот, ацетилен (дисугас), етилен, пропилен, бутадиен, етилен-оксид, пропилен-оксид, монохлороцетна киселина, анхидрид на фтална киселина, анхидрид на малеинска киселина, оцетна

1	2	3	4
			киселина за јадење (пресметана на 100%), оцетна киселина техничка (пресметана на 100%), формалдехид, фенол, органски површински активни материји (анјонски, катјонски, нејоногени и амфотерни), нитробензол, винилхлорид (мономер), стирол, винилацетат, бензол, толуол, нафталин, трихлоретилен, додецилбензол 100%, саѓи, активни саѓи
		011820	Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи
0119			Преработка на хемиски производи
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски сировини: сите производи освен хумана крв и нејзините деривати
	01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички препарати: детергенти
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: експлозивни
0124			Производство и преработка на хартија:
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија: целулоза за хартија, рого-хартија, натрон-хартија за вреќи
	01242		Преработка на хартија
	012421		Производство на хартиена амбалажа: натрон-вреќи
0129	01290		Преработка на каучук
	012901		Производство на гума за возила: сите производи
0130			Производство на прехранбени производи
	01306	013060	Производство на шеќер, шеќер во кристал и во коцки (ситно пакување до 30 g и шеќер во прав)
0133			Производство и преработка на тутун
	01331	013310	Производство на ферментиран тутун: сите производи
0601	06010		Железнички сообраќај
	060101		Превоз на стоки во железничкиот сообраќај
0604	06040		Воздушен сообраќај
	060401		Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: превоз на патници и товар со авиони во внатрешниот сообраќај на редовни линии
	060402		Услуги на аеродроми
0609			ПТТ услуги: писма и поштенски картички во внатрешниот ПТТ сообраќај

2. Пред доставувањето на ценовниците заради заверка, односно при заверката на ценовниците мора да се спроведува постапка со која ќе се обезбеди цените на производите односно услугите од точка 1 на оваа одлука да се формираат во односите на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност на самоуправните организации и заедници, со примена на критериумите за формирање на цените утврдени со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените и во согласност со политиката на цените утврдена во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година, со Договорот за спроведување на утврдената политика на цените во 1982 година и со Рамковната програма за поместување на цените во 1982. година.

3. Самоуправните организации и заедници што цените на своите производи и услуги ги формираат во согласност со одредбите на член 13 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените не се должни да ги доставуваат ценовниците за тие производи и услуги до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка, освен за производите и услугите што се предмет на размена надвор од сложена односно работна организација на здружен труд.

4. Самоуправните организации и заедници не се должни на Сојузната заедница за работи на цените да ѝ ги доставуваат ценовниците, заради заверка, за оние производи и услуги од надлежност на федерацијата што ги произведуваат односно вршат под специјални технички услови и по спецификации на купувачите или врз основа на индивидуални договорени порачки, односно јавни лицитации и под ус-

лов тие производи и услуги да не се во редовна сервисна програма за производство на самоуправната организација и заедница, како и под услов тие производи и услуги да му се испорачуваат на познат краен потрошувач.

5. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се однесуваат и на самоуправните организации и заедници што се занимаваат со собирање односно со преработка на корисни отпадоци во секундарни сировини.

6. Највисоките цени за определени производи и услуги од надлежност на федерацијата утврдени со посебни прописи донесени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука остануваат во сила.

7. Оваа одлука останува во сила додека не се отстранат растројствата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чиешто отстранување е донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 241

16 јуни 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

426.

Врз основа на член 61 став 1, во врска со член 83 точка 6 и член 84 став 1 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Одредбите на Одлуката за определување на највисоките цени за сите производи и услуги и за начинот на формирање на цените на тие производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/81) кои се однесуваат на производите и услугите од надлежност на републиките, автономните покраини и општините ќе се применуваат до донесувањето на прописи на тие општествено-политички заедници со кои ќе се уреди прашањето за нивната општествена контрола на цените.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 242
17 јуни 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

427.

Врз основа на чл. 56 и 83 точка 3 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница за работи на цените донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ МОРААТ ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: самоуправните организации и заедници) се должни на Сојузната заедница за работи на цените да ја доставуваат известувања за цените заради следење, кога вршат промени на цените, за следните свои производи и услуги од надлежност на федерацијата, и тоа за:

Гран- ка	Гру- па	Подгру- па	Назив и опис на дејноста
1	2	3	4
			ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
0111			Производство на неметални минерали
	01111		Производство на неметални минерали (без соли)
		011112	— производство на магнезит и глина: сите производи освен керамичка глина
0112			Преработка на неметални минерали
	01121		Производство на стакло
		011219	— производство на друго стакло: оптичко стакло и стаклена волна
		01129	Преработка на други неметални минерали
		011292	— производство на јагленографитни производи: сите производи
		011299	— друга преработка на неметални минерали: производство на природни и вештачки брусеве, брусна хартија и платно за брусење
0114			Машиноградба
	01143		Производство на професионална опрема
		011430	— производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): инструменти, апарати и прибор за медицина и ветерина (сите производи), оптички инструменти и апарати (сите производи), апарати и инструменти за мерење, контрола и регистрација (сите производи) пневматички и хидраулички елементи на регулациони кола (сите производи) и уреди и елементи за управување и автоматизација (сите производи)
0118			Производство на базни хемиски производи
	01181		Производство на хемикалии (освен за земјоделството)

1	2	3	4	
011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството) и тоа: анхидрид на сулфуреста киселина (сулфур-диоксид), хлоросулфонска киселина, флуороводородна киселина, борна киселина, други неоргански киселини и анхидрид, магнезиум-хидроксид, бариум-хидроксид, други неоргански бази, натриум-сулфит, натриум-хлорат, натриум-хипохлорит, магнезиум-хлорид 100%, калциум-хлорид, калциум-фосфат, бариум-сулфит, цинк-сулфат, сребро-нитрат, алуминиум-сулфат, алуминиум-трихлорид, криолит, калиум хромна стипса, калиум метабисулфит, други калиумови соли (освен вештачко ѓубриво), натриум-бикарбонат (технички), натриум-бикарбонат чист, натриум-сулфид, натриум-тиосулфат, натриум-силикофлуорит, натриум-бисулфит, други натриумови соли, магнезиум-сулфат (горка сол), други магнезиумови соли, калциум-хипохлорид, калциум-оксихлорид (хлорна вар), други калциумови соли, други бариумови соли, хлорид на цинк, други цинкови соли, бакарен ацетат, сулфат на железо (зелена галица), хлорид на железо, оловен нитрат, оловен карбонат, оловен сулфат, оловен ацетат, живин хлорид (сублимат), никел-сулфат, полифосфати, цинк-оксид, хром, триоксид, други неспоменати оксиди, оловен минериум, литопон, титан-диоксид, пигменти за керамика, оксиди на железо, олово на хром, париско сино, други неоргански пигменти, аргон, криптон, неон, хелиум, јаглен-бисулфит, акрилна киселина, метакрилна киселина, терефтална киселина, млечна киселина, лимонска киселина, винска киселина, други органски киселини, други анхидриди на органски киселини, метанол, 2-етилхексанол, бутанол (нормален), изобутанол, други моноалкохоли, етиленгликол, пропиленгликол, полиолит, фурфурол, линеарен артибензол, етанол-амин, акрилни естри, акрило-нитрил, капролактан, дитомил-терефталат, диетил, дибутил и диофтил на фтална киселина, толуол, диизоцијанат, метилен-диизоцијанат, метил-метакрилат, ортоксилол, параксилол, метапараксилол, етилбензол, креозот, други аромати, електродна смола, ацетон, глицерин, синтетичен, флотациони реагенси, органски пигменти, колофониум, терпентин, ретортен јаглен, дабов екстракт за штавење, костенов екстракт за штавење, други екстракти за штавење, мешани раствори, дрвен шпирит за денатурирање, карболинеум, метилалкохол, брикети од дрвен јаглен, катранска смола, други производи на сува дестилација на дрво, мирисни композиции за козметика, мирисни композиции за прехранбена индустрија — ароми и екстракти — резониди, конкрети и др.			
06090	ПТТ услуги			
	— јавен поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај: меѓународни ПТТ услуги			

2. Одредбите од оваа одлука се однесуваат на производите и услугите од надлежност на федерацијата кои не се посебно наведени во номенклатурата од точка 1 на оваа одлука, ниту се опфатени со некоја од мерките за непосредна контрола на цените.

3. Во постапката за формирање на цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се обезбеди тие цени да се формираат во односите на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност на самоуправните организации и заедници, со примена на критериумите за формирање на цените утврдени со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените и во согласност со утврдената политика на цените во текуштата година.

4. Известувањето за цените заради следење мора да го содржи следното:

1) називот на производот односно на услугата, со краток опис на основните техничко-технолошки и комерцијални карактеристики;

2) единицата на мера;

3) постојната цена на производот односно на услугата формирана според прописите што важеле до денот на доставувањето на известувањето за цените заради следење, со назначување на видот на постојната цена (производителска, големопродажна, малопродажна) и процентот на зголемувањето на цените;

4) новата цена на производот односно на услугата за која се доставува известувањето за цените заради следење, со назначување на видот на новата цена (производителска, големопродажна, малопродажна);

5) постојните услови на продажбата и новите услови на продажбата ако постојните се менуваат: местото и начинот на испораката (франко производител, франко натоварено во местото на произ-

водителот, франко истоварено во местото на купувачот, франко складот на купувачот и сл.) и учеството за покритие на трошоците на прометот ако е содржано во продажната цена и сл.

5. Кон известувањето за цените заради следење, самоуправната организација и заедница е должна на Сојузната заедница за работи на цените да и достави:

1) одлука на овластениот самоуправен орган за формирање на цените, заради следење;

2) податок за тоа кога и врз основа на кој акт односно пропис е утврдена постојната продажна цена, односно условите на продажбата на производите односно услугите;

3) податок за нивото на цените кое за производот односно услугата во согласност со прописите, постоело на ден 31 декември претходната година;

4) податок за процентот на вкупното зголемување на цените од 1 јануари текуштата година до денот на поднесувањето на известувањето за цените заради следење;

5) посебна документација и образложение од кои се гледа дека цените на производите односно услугите од известувањето за цените се формираны заради следење, со применување на критериумите за формирање на цените од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, односно во согласност со Упатството за применување на критериумите за формирање на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/81), со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во текуштата година, со договорот за спроведување на политиката на цените во текуштата година и со рамковната програма за поместување на цените за текуштата година.

6. Известувањето за цените заради следење се доставува во два примерока, а документацијата од точка 5 на оваа одлука во еден примерок, кои се потпишани од страна на овластено лице определено со самоуправен општ акт на самоуправната организација односно заедница, најдоцна на 20 дена пред денот на почетокот на продажбата на производите и услугите по цените од известувањето за цените заради следење.

7. Ако известувањето за цените заради следење не ги содржи податоците, документацијата и објаснувањето од точ. 4 и 5 на оваа одлука, Сојузната заедница за работи на цените ќе ја повика самоуправната организација односно заедница да го дополни известувањето за цените, односно да ги отстрани другите недостатоци, во рок кој не може да биде пократок од осум дена.

Ако самоуправната организација односно заедница не постапи по налогот на Сојузната заедница за работи на цените во рокот од став 1 на оваа точка, ќе се смета дека известувањето за цените не е ни поднесено, за кое Сојузната заедница за работи на цените ќе донесе заклучок.

8. Организациите на здружен труд што цените на своите производи и услуги од точ. 1 и 2 на оваа одлука ги формираат во согласност со одредбите од член 13 на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените не се должни да доставуваат известувања за цените заради следење, освен ако тие производи и услуги се предмет на размена надвор од сложена односно работна организација на здружен труд.

9. Одредбите од оваа одлука се однесуваат и на формирањето на цените на сите производи и услуги од надлежност на федерацијата што самоуправните организации и заедници ги произведуваат односно вршат под посебни технички услови и по спецификации на купувачите или врз основа на индивидуално договорени порачки и под услов тие производи и услуги да не се во редовна сервиска програма за производство на самоуправната организација и заедница, како и под услов тие производи и услуги да му се испорачуваат на познат краен потрошувач.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10. Бр. 2822/1
16 јуни 1982 година
Белград

Претседател
на Советот на Сојузната
заедница за работи на цените,
Раде Тодовиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните организации

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Трифуновиќ Стојша Радомир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажиќ Фране Зденко, Богдановиќ Гојка Богдан, Богдановиќ Димитрија Миодраг, Бошковиќ-Ратковиќ Андрије Милунка, Домазет Милана Младен, Ђорђевиќ Славка Петар, Грујиќ Момчила Војислав, Ковачевиќ Илије Миладин, Лазаревиќ Драгомира Витомир, Лазаревски Петра Лазар, Лепејевиќ Давида Лепеје, Мавричиќ Ивана Иван, Пунишиќ Будимира Радомир, Радуловиќ Петра Богосав, Савиќ Радојице Јелисавета, Тодоров Петра Мита, Васиљевиќ Драгослава Михаило, Вијук Љубомира Душан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Грујиќ-Јаковљевиќ Милана Цана, Допуља Миљутина Милица, Сташевиќ Милуна Мирослав;

Од СР Хрватска

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Матошевиќ Гашпара Марко, Милош Јосипа Антон Радиќ Мартина Ђенио, Штифаниќ Антона Иван, Воркапиќ Дане Богдан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бановац Марка Иван, Бартолиќ Виктор Умберто Бенчиќ-Коцијанчиќ Антона Елвиа, Бернеш Ивана Бруно, Цвијановиќ Алексе Ђуро, Читар Силва Ренато, Чижмешија-Пољанец Антуна Терезија, Главичиќ Алојза Бруно, Јаковчиќ-Сеидел Јоханна Ерна, Јурџан Гашпара Мирко, Казалац-Цвитко Ивана Бранка, Китрица-Корлевиќ Ивана Амелија, Корлевиќ Антона Енцо, Мерлега-Брајковиќ Рудолфа Ирма, Милановиќ Антона Марчело, Момиќ Вергилио Нарчиќо, Новак Јосипа Милица, Новиќ Фране Ерминио, Паренџан Петра Драго, Поропат Антона Станислав, Раковац-Јустин Алеше Лојзика, Ритоша Анђела Мирјана, Рушњак-Јустинчиќ Петра Марија, Самарџија Славка Стјепан, Синожиќ Јосипа Гастан, Стариќ-Фабрис Грге Ема, Шегон Марка Марко, Шимурина Јосипа Маријан, Тамбурин-Витасовиќ Катарине Марија, Валеќа Ивана Силвано, Жиковиќ Јуре Бруно, Жудетиќ Ивана Антон, Жужиќ Анђело Итало.

Бр. 10

16 февруари 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Сојузните органи и организации

— за особени заслуги во развивањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мараш Драге Вукашин;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Рељиќ Милана Слободан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Анички Јове Загорка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јаничијевиќ Стојана Драгољуб, Стефановиќ Александра Драгољуб;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Делиќ Стеве Јања, Ђуриќ Тихомира Бранислав, Ивановиќ Бранислава Светлана;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Биро Јаноша Иштван, Богдановиќ Љубисава Миломир, Вуљовчиќ Густава Марко, Хоца Бануша Рамадан, Батис Шандора Шандор, Пејовиќ Ђуре Андрија, Срнка Јована Јован, Шербула Миле Бранко, Темеринац Марка Радован, Влатковиќ Стевана Душан, Војводиќ Николе Ђуро, Вукчевиќ Зеке Перо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Благојевиќ Милана Душан, Богојевиќ Станка Стеван, Крајачиќ Симе Гојко, Малбашиќ Дамјана Драган, Мандиќ Јована Милутин, Мрмиќ-Лазиќ Савце Даница, Мусулин Јозе Мате, Пријиќ Јована Владислав, Станковиќ Бошка Васо, Троча Панте Корнел;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баришиќ Буле Ђула, Броштеан Јосифа Јосиф, Јовановиќ Косте Харалампије, Малетин Љубомира Витомир, Миќашевиќ Стевана Јован, Михаиловиќ Мина Јован, Парниќки Михајло Михајло, Поповиќ Блаже Милимир, Рујан Георгеа Георге, Савиќ Симе Милан, Стојанов Крсте Жива, Шарчански Јована Стеван, Урбан Јана Јано, Веретиќ Стевана Владан, Видовиќ Гуре Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ачански Радована Драгомир, Цветановиќ Милоје Велимир, Ердeљ-Гргантов Јосипа Марија, Ковач Јожефа Јожеф, Лазиќ Петра Живојин, Мияќи Јована Дмитар, Перовиќ Новака Душан, Пишчевиќ Бранка Стеван, Половина Ђуре Душан, Попов Светозара Богдан, Велиќ Мартина Васа, Жуловиќ Јована Благоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Барањи Андраша Јанош, Боровиќ Стеве Стеван, Брезовски Деже Деже, Чеман Јана Самуел, Ђорђевиќ Милорада Слободан, Џамиќ Драговиќа Милош, Фриндик Петера Карал, Гњиќиќ Милана Чедомир, Хорват Ференца Ференц, Јефтиќ Миленка Лазар, Јеличиќ Спасоја Јакшиќ, Кривак Јана Андреј, Јатас Милована Богдан, Лучиќ Милорада Миленко, Милин Славка Душан, Милош Јосипа Стеван, Милутиновиќ Петра Горђе, Мировиќ Василија Александар, Миљаниќ Благота, Николиќ Василија Данило, Новков-Нидерман Руже Олга, Новковиќ Насе Димитрије, Палушка Шнефана Јано, Параска Антала Антал, Первиќ Обрена Зорка, Пишпеќки Мартина Мартин, Пишпеќки-Маринковиќ Велимира Верица, Секе Јожефа Јожеф, Сич Михајла Михал, Стипанков Марка Живко, Туторов Рада Милан, Везмар Петра Илија, Вујковиќ Лајче Стипан, Вукотиќ Павла Иво, Вулетин Владе Јован, Жигиќ Данила Милан, Живанов Павла Стеван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Апро Ђерѓа Јасло, Бабињец Јана Ђуро, Бала-Полак Стевана Марија, Балаж Антуна Антун, Барнак Јана Јан, Барнак Јожефа Ката, Бесермењи-Молнар Михајла Ирина, Брцански Милоша Слободан, Церога Јона Симеон, Црњак-Церовиќ Михајла Софија, Чучковиќ Петра Владимир, Ђурђевиќ Дмитра Милорад, Елесин Богољуба Владимир, Фарага Јана Мишо, Гајиновиќ Јована Јован, Грмуша-Сакач Михајла Видосава, Грујиќ Петра Милета, Хаџиахметовиќ Ахмета Мурадиф, Хочевар Драгомира Милица, Хорњак Велимира Мирко, Јелача Милоша Никола, Јенча Трајана Михајло, Јухас Короља Петер, Јуриќ Јакова Фердинанд, Јуриќ Недељка Јосип, Кантар Јована Мирко, Коцели М. Јане Ђула, Кермеци Мартина Стеван, Колар Андреја Андреј, Колар-Толди Иштвана Илона, Копривица Лазара Петар, Корњак Корнела Димитрије, Костиќ Војина Живојин, Ковачевиќ Николе Рајко, Ковачевиќ Риста Симо, Ковачевиќ Лазара Слободан, Кривокапиќ Кирила Амалија, Куклиќ Уроша Милан, Курјаков Тоше Бранислав, Јатов Бошка Марко, Листмајер Андреје Мартин, Маличевиќ Мурата Смаја, Мишовиќ Игњата Јанко, Миловиќ-Миловиќ Марка Симана, Митиќ Аврама Станица, Могин Саве Ђорђе, Момиров Живе Душан, Мороквашиќ Петра Јован, Нешков Милорада Драгослав, Одановиќ-Цвиќл Антона Јелена, Пал-Бастијанчиќ Стевана Елизабета, Пангариќ Стипана Иван, Петровиќ Раденка Ђорђе, Петровиќ Мидрага Милош, Петровиќ Јована Павле, Поп Мише, Јан, Пузиќ Рада Милан, Раго Павла Адам, Рајлиќ Милана Ђура, Рмуш Радоне Чедомир, Савиќ Жарка Миленко, Симиќ-Шуваков Драгутина Милица, Стаменковиќ Петра Радован, Стаменов Георга Лазар, Стојков Саве Василије, Шћерба Јана Јано, Ширка Јана Јозеф, Шкиљевиќ Милутина Вељко, Шоти Адама Ференц, Штевур-Колиќ Томе Марија, Тадиќ-Хаџиќ Батриќа Лидија, Томиќ Бранка Љубомир, Тот Јана Штефан, Трпков Михајла Вукосава, Тубиќ Милана Александар, Тушњак Јураја Јурај, Вапа Мирка Слободан, Варга Штефан Јачо, Васиљевиќ Адама Дмитар, Веселиновиќ Душана Светислав, Весниќ-Марјанушиќ Марка Тереза, Влаовиќ Душана Младен, Вуниќ Љубомира Павле, Збућновиќ Саве Љубомир, Жарков Ђоке Слободан, Живанов Богдана Ђока, Живанов Ангелине Мирко, Живковиќ Косте Драгољуб;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Голубовиќ Јована Слободан;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бјелобрк Милована Ђура, Чањи-Бујдошиќ Бохумила Зузана, Данкуќ Славка Борислав, Дубовски Ојдреја Јано, Дубовски Мише Мишо, Фајфар Ференца Јанош, Грујиќ Вукајла Ружица, Јосифов Ла-

зе Бранко, Јовановски-Вељков Симе Симеуна, Колар Петера Лајош, Кркљеш Марка Бора, Маравиќ Дане Марко, Огризивиќ Николе Раде, Пеце Јожефа Јожеф, Прерадовиќ Милутина Радмила, Радановиќ Милана Ранко, Суботин Ђорѓа Милорад, Торнаи Јаноша Нандор, Веселиновиќ Милана Владислав;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Босанчиќ Бошка Борислав, Циќка Јана Адам, Ченејац Стевана Груја, Чизмар Ивана Никола, Ђорђевиќ Војидара Слободан, Ђурђевиќ Станка Миленко, Екреш Матије Никола, Фекиќ Гуре Владимир, Хајчунк Ивана Ђорђе, Ивановиќ Михајла Момчило, Ивановиќ Живорада Петар, Келиќ Рајка Миленко, Киурски Бранка Савета, Кљајиќ Милана Мара, Копривица Дамјана Саво, Лончар Адама Петро, Лукиќ Обрада Светислав, Мате Ференца Лајош, Младеновиќ Милоша Богољуб, Нађ Михајла Михал, Нићин-Белиќ Светозара Драгица, Новак-Новак Јаноша Јелисавета, Пашиќ Саве Петар, Пољак Јосипа Павле, Поповиќ-Главчева Томе Мирјана, Релиќ Боже Милан, Ристиќ Вукосава Крста, Садовски Људевита Јосип, Самочета-Цап Дионозије Меланија, Симиќ Живка Јован, Станишиќ Петра Радомир, Стеванчев Миливоја Данило, Сударевиќ Несте Ружица, Шикопарија Војислав Тихомир, Тодоровиќ Жарка Мишо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Марјановиќ Драгутина Милан, Штрангар Марка Марко, Тодориќ Михајла Мирко;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Прванов Миланка Радован.

Бр. 15

3 март 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

СО Д Р Ж И Н А :

	Страна
425. Одлука за обврската за доставување на ценовници за одделни производи и услуги до Сојузната заедница за работи на цените заради заверка — — — — —	945
426. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за определување на највисоките цени за сите производи и услуги и за начинот на формирање на цените на тие производи и услуги — — — — —	948
427. Одлука за определување на производитите и услугите за кои мораат да се доставуваат известувања за цените до Сојузната заедница за работи на цените заради следење — — — — —	948
Одликувања — — — — —	950

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будевар војводе Мишиќа бр. 17.